

# Blu-ray Disc<sup>™</sup>/ ДВД Систем на ДОМАШНО КИНО

Упатство за работа

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не инсталирајте го уредот во затворен простор, како што се полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не ставајте извори на отворен оган, како на пример свеќи врз него.

За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз апаратот.

Не изложувајте ги батериите или апаратот со инсталирани батерии на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за монтирање.

Само за употреба во затворени простории.

## ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

CAUTION CLASS 3R VISIBILE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.  
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET.  
UNMITTLBAREN KONTAKT VERMEIDEN.  
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLINGEN.  
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DESSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE BESPONDING AV ØYENNE.  
VARNING KLASSE 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.  
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAAN ALTISTAMISTA.  
警告 打开时有3类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。  
注意 打開時有3類可視及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。

Ova naprava je klasifikovana kako CLASS 3R LASER proizvod. Kada će se odstrani zaštitni pokrivač, kućište će emitirati vidljivi i nevidljivi zračenje, zbog toga izbjegnite direktno izlaganje na oči.

Ovo značenje je lociran na kućištu koje štiti laser u zatvorenom prostoru.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品  
第1類雷射產品

Ovo uređaj je klasifikovan kao proizvod CLASS 1 LASER.

Ovo značenje je lociran na nadворешна страна odzadi.



**Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо**

**во Европската унија и во други европски земји со засебни собирачки системи)**

Ovo simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži pokazuje deka se ovaj proizvod ne treba da se postupa kao domaći otpad. Umesto toga treba biti predat na primenljivo zbirno mesto za recikliranje na električnu i elektronsku opremu. So pravilno odstranuvanje na proizvodot će pomognete da se sprечат potencijalni negativni posledici za prirodu i zdravlje na čovek, koji inaku može da se predizvikaat so nesoodvetno postupaвање so otpadot na ovoј proizvod. Recikliranje na materijalite će pomogne za zaštitu na prirodne bogatstva.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со

вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Europe Only



Pb

**Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други**

**европски земји со посебни системи на собирање)**

Ovo simbol na baterijati ili na ambalaži pokazuje deka se baterijati koje su ovoj proizvod ne treba da se postupa kao so domaći otpad.

Kaj određeni baterii ovoј simbol može da se koristi vo kombinaciji so hemijski simbol. Hemiskie simboli za živa (Hg) ili olovo (Pb) se dodavaat ako baterijata sođri poveќе od 0.0005% živa ili 0.004% olovo. So pravilno odstranuvanje na ovie baterii će pomognete da se sprечат potencijalno negativni posledici za prirodu i zdravlje na čovek, koji inaku može da se predizvikaat so nesoodvetno postupaвање so otpadot na baterijati. Recikliranje na materijalite će pomogne za zaštitu na prirodne bogatstva. Vo slučaji na proizvodi koji od bezbednosni pricine, poradi izvedba ili integritet na podatoci imaat potreba od trajna povrzanost so vmetnata baterija, ovaа baterija treba da ja zameni samo kvalifikovan personal.

За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постали соодветно, предадете го потрошениот производ на применливиот збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстранат

батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерији.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Производителот на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот претставник за ЕМС и безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

## За главниот уред

Плочката со името е лоцирана на надворешна страна одоздола.

## Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата ЕМС.

## За изворите за напојување со ел. енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

- Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите ненормални појави кај уредот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја.

## За гледање видеослики во 3Д

Некои луѓе може да искушат непријатност (како што се напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат видеослики во 3Д. Сону препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат видеослики во 3Д. Должината и фреквенцијата на неопходните паузи варираат во зависност од луѓето. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате видеослики во 3Д сè додека неудобноста не исчезне. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Треба да ги прочитате и (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост со секој друг уред што се користи со овој производ или Blu-ray Disc содржината репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што се педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат видеослики во 3Д. Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

## За Blu-ray Disc/ДВД-приемникот (HBD-NF720)

Видете „Информации за усогласеност на безжичниот производ“ (доставено).

## Заштита од копирање

- Земете ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и за медиуми на ДВД. Овие системи, наречени AACS (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACS може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.
- Известување за Cinavia Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија. Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај Информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

## Авторски права и заштитени знаци

• Овој систем е опремен со Dolby\* Digital и со DTS\*\* Digital Surround System.

\* Произведено со дозвола од Dolby Laboratories. Dolby и двојниот-D симбол се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

\*\* Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, симболот и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

- Овој систем вклучува High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc“ е заштитен знак.
- Логоата на „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „Blu-ray 3D“ и логото на „Blu-ray 3D“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.

- „AVCHD“ и логото на „AVCHD“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- „xMB“ и „xross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.
- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или податоци поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторски права © 2000-до денеска Gracenote. Софтвер на Gracenote, авторски права © 2000-до денеска Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овие производ и услуга. Видете ја веб-страницата на Gracenote каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Логото и логотипот на Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and Wi-Fi Alliance® се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance (само за BDV-NF720).

- WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance (само за BDV-NF620).
- Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance (само за BDV-NF720).
- Знакот Wi-Fi Protected Setup е регистриран заштитен знак на Wi-Fi Alliance (само за BDV-NF720).
- „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- Технологијата за аудио-кодифирање во 3 слоја и патентите за MPEG се според лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.
- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.

Made for



iPod



iPhone

- Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple.

Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба.

- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Употребата или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ без соодветните лиценци на Microsoft се забранети. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft® PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржината ќе треба да побараат Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи заштитената содржина на PlayReady. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да надградите PlayReady за да пристапите до нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да може да пристапите до содржината за која е потребна надградбата.

- DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, услужни знаци или сертифицирани знаци на Digital Living Network Alliance.
- Прелистувач на Opera® од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2010 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците ™ и ® не се посочени во овој документ.

## Информации за Лиценцата за крајниот корисник

### Лиценцата за крајниот корисник на Gracenote®

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) ? овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред.

Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Се сложувате дека нема да го доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА. Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања.

Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно. Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да ? се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватноста на Gracenote во однос на услугата на Gracenote.

Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекинатата. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE GI OTФPЛА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.

© Gracenote, Inc. 2009

## За ова упатство за работа

- Упатствата во ова Упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на уредот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за БД, ДВД, Super Audio CD или ЦД освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се за BDV-NF720 и BDV-NF620. BDV-NF720 е моделот што се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-NF720“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Ставките прикажани на ТВ-екранот може да варираат во зависност од областа.
- Зададената поставка е подвлечена.

# Содржина

За ова упатство за работа.....	6
Распакување.....	8
Индекс за делови и контроли.....	10

## Почеток

<b>Чекор 1: Поставување на системот</b> .....	<b>14</b>
<b>Чекор 2: Поврзување на системот</b> .....	<b>15</b>
<b>Поврзување на звучниците</b> .....	<b>15</b>
<b>Поврзување на телевизорот</b> .....	<b>16</b>
<b>Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.)</b> .....	<b>17</b>
<b>Поврзување на антената (воздушна)</b> .....	<b>19</b>
<b>Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување</b> .....	<b>19</b>
<b>Чекор 4: Изведување на Лесно поставување</b> .....	<b>21</b>
<b>Чекор 5: Избор на изворот</b> .....	<b>22</b>
<b>Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување</b> .....	<b>23</b>

## Репродукција

Репродукција на диск .....	24
Репродукција од USB-уред .....	25
Уживање со iPod/iPhone.....	25
Репродукција преку мрежа .....	27
Достапни опции.....	30

## Прилагодување на звукот

Избор на аудио формат, повеќејазични записи или канал .....	33
Уживање на сложен преносен звук....	33

## Пребарувач на станици

Слушање радио .....	34
Употреба на Системот на радио-податоци (RDS).....	35

## Други операции

Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync .....	36
Поставување на звучниците .....	37
Употреба на тајмерот за спиење .....	38
Деактивирање на копчињата на уредот.....	38

Контролирање на ТВ-уредот или на другите компоненти со дадениот далечински управувач .....	38
Промена на осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување .....	40
Штедење струја во режим на мирување.....	40
Пребарување на интернет-страници ..	40

## Поставки и прилагодувања

Користење на приказот за поставки... [Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач) .....	43
[Network Update] (Мрежно ажурирање).....	44
[Screen Settings] (Поставки на екранот).....	44
[Audio Settings] (Аудио поставки).....	46
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД) .....	47
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола).....	47
[Music Settings] (Поставки за музика) .....	48
[System Settings] (Системски поставки).....	48
[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови) .....	49
[Network Settings] (Мрежни поставки) .....	50
[Easy Setup] (Лесно поставување).....	51
[Resetting] (Ресетирање) .....	51


## Дополнителни информации

Мерки за претпазливост.....	52
Забелешки за дисковите .....	53
Решавање проблеми .....	54
Дискови кои се репродуцираат.....	58
Типови датотеки кои се репродуцираат.....	59
Поддржани аудио формати .....	60
Спецификации.....	61
Список со кодови за јазици .....	62
Индекс.....	63


# Распакување

## BDV-NF720

- Предни звучници (2)



- Сабвуфер (1)



- Кабли за звучниците (2, црвено/бело)



- Држачи за звучник (2)




- Шrafoви за звучник (2)



- Капачиња за шrafoвите (2)



- Држач (1)



- Капак за кабел (1)




- Шrafoви за држач (3)



- Жичена FM-антена (воздушна) (1)




- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- База за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



- УСБ-кабел (1)



- Видео кабел (1)




- Водич за брзо поставување
- Водич за поставување на звучниците
- Референтен водич
- Информации за усогласеност на безжичниот производ




## BDV-NF620

- Предни звучници (2)



- Субвуфер (1)



- Кабли за звучниците (2, црвено/бело)



- Држачи за звучник (2)



- Шrafoви за звучник (2)



- Капачиња за шrafoвите (2)



- Држач (1)



- Капак за кабел (1)



- Шrafoви за држач (3)




- Жичена FM-антена (воздушна) (1)



или




- Далечински управувач (далечинско) (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- База за iPod/iPhone (TDM-iP30) (1)



- УСБ-кабел (1)



- Видео кабел (1)




- Водич за брзо поставување
- Водич за поставување на звучниците
- Референтен водич

# Индекс за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

## Преден панел



- 1 Отвор за диск (страница 24)
- 2 Приказ на предниот панел
- 3 (далечински сензор)
- 4 **Порта за USB 2 (страница 25)**

Отворете го капакот ставајќи го ноктот во отворот.

- 5 **Копчиња на допир/индикатори**
  - ▶ (репродукција)
  - (застанување)
  - ◀◀/▶▶ (претходно/следно)
  - ▲ (исфрлање)**FUNCTION (страница 22)**

Го избира изворот на репродукција.

**VOL +/-**

- 6 **Индикатор за напојување**

Засветува кога ќе се вклучи системот.
- 7 **I/⏻ (вклучено/во мирување)**

Го вклучува уредот или го поставува во режим за мирување.

### За копчињата на допир/ индикаторите

Овие копчиња функционираат кога индикаторите за копчињата на допир се осветлени.


Може да ги вклучите/исклучите индикаторите со поставување на [Illumination/Display] (Осветлување/екран) (страница 48). Индикаторите ќе се исклучат кога ќе поставите [Illumination/Display] (Осветлување/екран) на [Auto] (автоматски). Во тој случај, допрете го кое било копче на допир. Допрете го саканото копче кога ќе засветат индикаторите.

#### Забелешка

- Овие копчиња функционираат кога ќе ги допрете нежно. Не притискајте на нив со прекумерна сила.


## Приказ на предниот панел

### За индикаторите на приказот на предниот панел



- 1 Засветува кога се активира повторна репродукција.
- 2 Засветува кога се прима стерео-звук. (Само радио)
- 3 Засветува кога системот репродуцира преку функцијата PARTY STREAMING.
- 4 Засветува кога е исклучен звукот.
- 5 Засветува кога приклучокот за HDMI (OUT) е правилно поврзан со соодветниот уред за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) со влез за HDMI или DVI (Digital Visual Interface).
- 6 Го прикажува статусот на системот, како што е радиофреквенција, итн. Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информации за постојаниот тек/статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „TV“. Информациите за постојаниот тек/статусот за декодирање нема да се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.


## Заден панел



- 1 USB 1 порта (страница 25)
- 2 LAN (100) терминал (страница 19)
- 3 VIDEO OUT приклучок (страница 16)
- 4 HDMI (IN 1/IN 2) приклучоци (страница 17)
- 5 HDMI (OUT) приклучок (страница 16)
- 6 TV (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок (страница 16)
- 7 AUDIO (AUDIO IN L/R) приклучоци (страница 17)
- 8 ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) приклучок (страница 19)
- 9 SPEAKERS приклучоци (страница 15)

## Далечински управувач

Копчињата за работа со системот се опишани подолу. Видете „Контролирање на ТВ-уредот или на другите компоненти со дадениот далечински управувач“ (страница 38) за копчињата за работа на поврзаните компоненти.



- Бројот 5, копчињата AUDIO, PROG + и имаат опиплива точка. Користете ја опипливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.
- Имиња на копчињата што работат по притискање на копчињата TV или STB на оперативниот режим се означени со жолта или зелена ознака.

### 1 ▲ (исфрлање)

#### SPEAKERS TV←AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 48).

### AV I/⏻ (вклучено/во мирување) (страница 38)

Го вклучува телевизорот или друга компонента или го поставува во режим за мирување.

### I/⏻ (вклучено/во мирување) (страници 21, 34)

Го вклучува системот или го поставува во режим за мирување.

### 2 Копчиња со броеви (страници 34, 38)

Се внесува број на наслов/поглавје, број на претходно меморирана станица, итн.

#### ENTER

Ја внесува избраната ставка.

### 3 Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на БД (може да се користи и за интерактивни операции на Java што ги има на БД).

### 4 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на БД или ДВД.

#### POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното менито за БД-РОМ или менито за ДВД.

#### OPTIONS (страници 23, 30, 40)

Го прикажува менито со опции на ТВ-екранот или на приказот на предниот панел. (Локацијата се разликува според избраната функција.)

#### RETURN

Се враќа на претходниот екран.

#### ←/↑/↓/→

Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

#### ⊕ (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

### 5 FUNCTION (страници 22, 34)

Го избира изворот на репродукција. Со поставување [External Input Settings] (Поставки за надворешен влез) (страница 49) може да ги прескокнете неупотребените влезови кога ќе избирате функција.

## **HOME (страници 21, 34, 37, 40, 43)**

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

## **SOUND MODE (страница 23)**

Го избира режимот за звук.

## **3D**

Ја конвертира содржината од 2Д во симулирана содржина во 3Д кога е поврзан компатибилен уред за 3Д.

## **SEN**

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

## **6 Копчиња за управување со репродукцијата**

Погледнете „Репродукција“ (страница 24).

### **◀◀/▶▶ (претходно/следно)**

Прескокнува до претходните/следните поглавје, песна или датотека.

### **◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)**

Брзо премотува назад/напред на дискот за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза. Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне во режим на пауза.

### **Забелешка**

- Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за дисковите Blu-ray со 3Д.

### **▶ (репродукција)**

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата).

Активира репродукција со еден допир (страница 36) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

### **|| (пауза)**

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

### **■ (застанување)**

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин).

Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

## **Копчиња за управување со радиото**

Погледнете „Пребарувач на станици“ (страница 34).

### **PRESET +/-**

### **TUNING +/-**

## **7 ☒ (без глас)**

Привремено го исклучува звукот.

## **AUDIO (страница 33)**

Го избира форматот за аудио/песната.

### **◀ (јачина на звукот) +/- (страница 34)**

Ја прилагодува јачината на звукот.

## **DISPLAY (страници 24, 27, 40)**

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на интернет на ТВ-екранот.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата, итн. на приказот на предниот панел.

## **SLEEP (страница 38)**

Го поставува тајмерот за спиење.

## **8 SUBTITLE**

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.

## **9 Копчиња за режимот на работа (страница 38)**

Ја менува компонентата со која се управува на далечинскиот управувач.

BD: Може да управувате со овој Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System.

TV: Можете да управувате со ТВ-уредот.

STB: Може да управувате со кабелската кутија, дигиталниот сателитски приемник, дигиталниот видео приемник, итн.

## **DIMMER**


Ја поставува осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување на едно од 2 нивоа.

## Почеток

## Чекор 1: Поставување на системот

### Како да го поставите системот

Поставете го системот според сликата подолу.



- Ⓐ Преден звучник (Л (одлево))
- Ⓑ Преден звучник (Д (оддесно))
- Ⓒ Сабвуфер
- Ⓓ Уред

Може да уживате во звукот во опкружување со звучниците поставени пред позицијата за слушање бидејќи овој систем е опремен со технологијата S-Force PRO Front Surround\*.

\* S-Force PRO Front Surround 3D репродуцира убедливо чувство за растојание и простор што резултира во вистинско искуство за звукот без да има потреба од вистински звучници.

#### Забелешка

- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран, итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.
- Звучникот во овој комплет не е антимагнетски. Тоа може да доведе до нееднаквост во бојата кога ќе се постави близу ЦРТ ТВ или проектор.


#### Совет

- Може да ги поставите звучниците на сид. Погледнете во дадените „Наводи за монтирање на звучниците“.


## Прикачување на држачот за уредот

Може да го поставите уредот на повисока позиција со прикачување на држач.

- 1** Вметнете ги клиновите на држачот во отворите на дното на уредот.



- 2** Обезбедете го држачот со шrafoви.



## Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) од уредот во сиден штекер (за ел. енергија) сè додека не ги направите сите други поврзувања.

Погледнете во „Водич за поставување на звучниците“ за составување на звучниците.


### Забелешка

- Кога ќе поврзете друга компонента со контрола на звук, намалете го звукот на другите компоненти до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.

### Поврзување на звучниците


Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на уредот.

При поврзување со единицата, вметнете ја спојката да кликне.



## Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



### Видео поврзувања

<p><b>A</b></p> 	<p>Кабел за HDMI<sup>1)</sup> (не се доставува)</p> 	 <p>Висок квалитет</p> 
<p><b>B</b></p> 	<p>Видео кабел (не се доставува<sup>3)</sup>)</p> 	 <p>Стандарден квалитет</p> 









<sup>1)</sup> Употребете кабел за HDMI со голема брзина.

<sup>2)</sup> Ако приклучокот за HDMI IN на ТВ е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return Channel), врската со кабел за HDMI може да испраќа и дигитален аудио сигнал од телевизорот. За поставување на функцијата Audio Return Channel, видете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 48).

<sup>3)</sup> Доставениот видео кабел е за поврзување на базата за iPod/iPhone.

### Аудио поврзувања


Ако не го поврзете системот со приклучок за HDMI на телевизорот што е компатибилен со функцијата за ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.

<p><b>C</b></p> 	<p>Дигитален оптички кабел (не се доставува)</p> 	 <p>Висок квалитет</p> 
<p><b>D</b></p> 	<p>Аудио кабел (не се доставува)</p> 	 <p>Стандарден квалитет</p> 




## Поврзување на другите компоненти (Set-top box, итн.)

Поврзете ги системот, другите компоненти и ТВ-уредот како што следи.



\* Ова поврзување е неопходно за поврзувањето **A** (поврзување на HDMI).

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на компонентата.



<p><b>A</b></p>	<p>Кабел за HDMI* (не се доставува)</p>	<p>Висок квалитет</p>
<p><b>B</b></p>	<p>Дигитален оптички кабел (не се доставува)</p>	
<p><b>C</b></p>	<p>Аудио кабел (не се доставува)</p>	<p>Стандарден квалитет</p>

\* Употребете кабел за HDMI со голема брзина.

## Кога воспоставувате поврзување **A**

Ова поврзување може да испраќа и видео и аудио сигнали.

### Забелешка

- Видео сигналите од приклучоците за HDMI (IN 1/2) се испраќаат до приклучокот HDMI (OUT) само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
- За да се испрати аудио сигнал од приклучоците за HDMI (IN 1/2) до приклучокот за HDMI (OUT), ќе треба да ги смените поставките на аудио излезот. Погледнете [Audio Output] (Аудио излез) во [Audio Settings] (поставки за аудио) (страница 46) за детали.
- Можете да го смените аудио влезот на компонента којашто е поврзана со приклучок за HDMI (IN 1) на TV приклучок за (DIGITAL IN OPTICAL). Погледнете [HDMI1 Audio Input mode] (Режим за аудио влез HDMI1) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI1) (страница 48). (Само за моделите за Европа.)

## Кога воспоставувате поврзување **B, C**


Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и од другата компонента ќе се испраќаат до телевизорот, а аудио сигналите од компонентата ќе се испраќаат до системот.

### Забелешка

- Ако воспоставите поврзување **B, C**, поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) под [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 48).
- Може да уживате во звукот од компонентата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето **B**.

## Поврзување на антената (воздушна)

Заден панел на уредот



### Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичената FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичената FM-антена (воздушна), држете ја хоризонтално колку што е можно повеќе.

### Совет

- Ако имате слаб FM-прием, употребете коаксијален кабел од 75 оми (не се доставува) за да го поврзете уредот со надворешна FM-антена (воздушна).

## Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

### Совет

- Поставете [Easy Network Settings] (Лесни поставки за мрежата) за да го поврзете системот во мрежата. За детали, видете „Чекор 4: Изведуваче на Лесно поставување“ (страница 21).


### За BDV-NF720

Изберете го методот според средината на LAN (локална мрежа).

- Ако користите безжична LAN Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите друга наместо безжична LAN


Поврзете се со мрежата со поставување на кабелска врска за LAN како што следува.

Заден панел на уредот



## За BDV-NF620

Изберете го методот според средината на LAN (Средина на локална мрежа).



### 1 Поставки за жичено поврзување

Употребете LAN-кабел за да се поврзете со терминал за LAN (100) на уредот.

#### Совет

- Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска (LAN-кабел), прав или вкрстен.

### 2 Безжични поставки преку USB

Употребете безжичен LAN преку адаптер за безжичен LAN преку УСБ (само за Sony UWA-BR100\*).

Адаптерот за безжичниот LAN преку УСБ не е достапен во некои региони/земји.

\* Од ноември, 2011.

Исклучете го уредот пред да го поврзете продолжниот кабел или да го вметнете адаптерот за безжичниот LAN преку УСБ. Вклучете го уредот одново откако ќе го вметнете адаптерот за безжичен LAN преку УСБ за базата и ќе го поврзете продолжниот кабел за портата ↔ USB 1/2.

## Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето за WPS.

Ако не може, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID\*) што ја идентифукава мрежата\*\*.
- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)\*\*.

\* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентифукава дадена безжична мрежа.

\*\* Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:

- посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

- погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.
- обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

## За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку безжичната LAN функција е воспоставено со радиобранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитивање на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции. Проверете дали правилно сте ги конфигурирале безбедносните поставки соодветно на мрежната средина.

### ■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

## ■ WEP

WEP применува безбедност за комуникациите за да спречи надворешни лица да ги пресретнат комуникациите или да навлезат во безжичната мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES да се поврзе.

## ■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како реакција на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.


## ■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија којашто користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

## Прикачување на капакот за кабелот за уредот

Може да ги заштитите конекторите со капак за кабелот кога ќе го користите уредот на подигната позиција со држач.

**Вметнете ги клиновите на капакот за кабелот во отворите на задната страна на уредот.**




## Чекор 4: Изведување на Лесно поставување

### Пред изведување на чекор 4


Проверете дали сите поврзувања се безбедни и потоа поврзете кабел за напојување со наизменична струја (ел. енергија).

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки варираат во зависност од моделот за земјата.


- 1** Внесете две батерии R6 (големина AA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.



- 2** Вклучете го телевизорот.
- 3** Притиснете I/⏻.
- 4** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот. Ќе се појави приказот за лесно поставување за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.



- 5** Направете ги [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.



Во зависност од методот на поврзување (страница 16), изведете ја следната поставка.

- Поврзување на HDMI кабел: Следете ги упатствата што се прикажани на ТВ екранот.
- Поврзување на видео кабел: Изберете [16:9] или [4:3] за да може сликата правилно да се прикаже.


- 6** По комплетирање на [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), направете [Easy Network Settings] (Лесни поставки за мрежата). Притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) и потоа притиснете ⊕.

Се појавува приказот за лесните мрежни поставки.

- 7** Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 58) или „[Wireless LAN Connection] (Безжична врска)“ (страница 58).

### За повикување на приказот за лесните првични поставки/лесните мрежни поставки

- 1** Притиснете HOME.  
Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.
- 2** Притиснете ←/→ за да изберете  [Setup] (Поставки).
- 3** Притиснете ↑/↓ за да изберете [Easy Setup] (Лесно поставување), потоа притиснете ⊕.

- 4** Притиснете ↑/↓ за да ја изберете поставката, потоа притиснете ⊕.

- [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки).
- [Easy Network Settings] (Лесни поставки на мрежата)

Се појавува приказот за лесните првични поставки/лесните поставки за мрежата.



## Чекор 5: Избор на изворот

Може да го изберете изворот за репродукција.

**Постојано притискајте FUNCTION сè додека не се појави саканата функција на приказот на предниот панел.**

Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш, тековната функција се појавува на приказот на предниот панел и потоа, секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB1“ → „USB2“ → „FM“ → „HDMI1“ → „HDMI2“ → „TV“ → „AUDIO“ → „BD/DVD“ → ...

Функција	Извор
„BD/DVD“	Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот
„USB1“/„USB2“	USB-уред или iPod/iPhone што е поврзан со  USB 1 (страница 11) или порта за  USB 2 (страница 10)
„FM“	FM-радио (страница 34)
„HDMI1“/ „HDMI2“	Компонента којашто е поврзана со HDMI (IN 1) или приклучок за HDMI (IN 2) на задниот панел (страница 17)
„TV“	Компонента (ТВ, итн.) којашто е поврзана со приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL) на задниот панел или со ТВ компатибилен со функцијата Audio Return Channel што е поврзан со приклучок за HDMI (OUT) на задниот панел (страница 16)

Функција	Извор
„AUDIO“	Компонента којашто е поврзана со приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R) на задниот панел (страница 17)

**Совет**

Некои функции може да се менуваат преку ТВ-екранот со притискање на FUNCTION, ↑/↓ и ⊕.

## Чекор 6: Уживање во звукот во опкружување

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните режими за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие го доведуваат возбудиот и моќен звук на киното во вашиот дом.

### Избор на режимот за звук

**Постојано притискајте SOUND MODE за време на репродукцијата сè додека саканиот режим не се појави на приказот на предниот панел или на ТВ-екранот.**

Може да ги изберете следните ставки. Текстот во загради ([--]) се појавува на ТВ-екранот, а текстот во наводници („--“) се појавува на приказот на предниот панел.

Звук во опкружување	Ефект
[Auto] (Автоматски): („AUTO“)	Системот избира [Movie] (Филм) или [Music] (Музика) автоматски за да произведе звучен ефект во зависност од дискот или протоколот на звук. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-канален извор: Излези 2-каналниот звук е таков како што е.</li> <li>• Повеќеканален извор: Симулира звук во опкружување 7.1 или 5.1 со два предни звучника и сабвуфер.</li> </ul>

Звук во опкружување	Ефект
[Movie] (Филм) („MOVIE“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.
[Music] (Музика) („MUSIC“)	Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.
[Audio Enhancer] (Подобрување на звукот) („ENHANCER“)	Системот ги оптимизира 2-каналните извори со подобрување на звукот што се губи со компресирање на аудиото. Јачината на звукот автоматски се прилагодува за да може да уживате во содржина на аудио со непостојана јачина.
[Sports] (Спорт) („SPORTS“)	Системот обезбедува оптимален звук за гледање спортски настани.
[2ch Stereo] (Двоканално стерео) („2CH ST.“)	Системот го емитува звукот од предните звучници и сабвуферот без оглед на форматот на звукот или бројот на каналите.
[Demo Sound] (Демо звук) („DEMO SND“)	Системот обезбедува звук што е пријатен за увото, соодветно за презентации и сл.

### За да изберете режим за звук од менито за опции

- 1 Притиснете **OPTIONS** и ↑/↓ за да изберете [Sound Mode] (Режим за звук), потоа притиснете ⊕.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да го изберете режимот за звук, потоа притиснете ⊕.


**Забелешка**

- Режимот за звук може да се избере само кога [Sound Effect] (Ефект на звук) е поставено на [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук) (страница 46). Кога [Sound Effect] (Режим за звук) е поставено на што било друго што не е [Sound Mode On] (Вклучен режим за звук), поставката за режим за звук не ќе може да се примени.

## Репродукција на диск

Видете „Дискови кои се репродуцираат“ (страница 58) за дискови што се репродуцираат.

- 1 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на ТВ-екранот.**
- 2 Внесете диск.**



Репродукцијата започнува.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете **▶** во категоријата **[Video]** (Видео), **[Music]** (Музика) или **[Photo]** (Фотографија) и притиснете **+**.

## Уживање во BONUSVIEW/BD-LIVE

Некои БД-РОМ-ови со „логото BD-LIVE\*“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

\* **BD-LIVE™**

- 1 Поврзете го USB-уредот во портата **↔ USB 1** (страница 11).**

Користете 1 GB или поголема меморија на USB за локално складирање.

- 2 Подгответе за BD-LIVE (само за BD-LIVE).**
  - Поврзете го системот во мрежа (страница 19).
  - Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 47).

## 3 Внесете БД-РОМ со BONUSVIEW/BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

### Совет

- За да избришете податоци од USB-меморијата, изберете [Erase BD Data] (Избриши податоци од БД) **[Video]** (Видео) и притиснете **+**. Сите податоци складирани во папката ќе се избришт.

## Уживање на Blu-ray 3D

Можете да уживате во дисковите Blu-ray 3D со лого\* 3D.



- 1 Подгответе се за репродукција на диск Blu-ray 3D.**

- Поврзете го системот со ТВ-уред компатибилен за 3D користејќи кабел за HDMI со голема брзина (не се доставува).
- Поставете ги [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на ТВ-екранот за 3D) кај [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 44).

- 2 Вметнете диск Blu-ray 3D.**

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатството за работа што се доставува со дискот.

### Совет

- Погледнете и во упатството за работа за телевизор компатибилен за 3D.




## Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција, итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродуцирате БД-РОМ



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избрана аудио поставка
- 4 Достапни функции (📺 агол, 🎧 аудио, 🗨️ превод)
- 5 Информации за репродукција  
Прикажува режим за репродукција, статусна лента за репродукција, тип на диск, видео кодек, брзина на пренос на податоци, тип на повторување, изминато време, вкупно време на репродукција
- 6 Број на поглавје
- 7 Тековно избран агол

## Репродукција од USB-уред

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред. Видете „Типови датотеки кои се репродуцираат“ (страница 59) за видовите датотеки што може да се репродуцираат.

- 1 Поврзете го USB-уредот во портата
  - ➡️ USB 1 (страница 11) или во портата
  - ➡️ USB 2 (страница 10).

Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.

- 2 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

- 3 Притиснете ⬅️/➡️ за да изберете
  - 📺 [Video] (Видео), 🎵 [Music] (Музика) или 📷 [Photo] (Фотографија).

- 4 Притиснете ⬆️/⬆️ за да изберете
  - 🗨️ [USB device (USB1)] (УСБ-уред (УСБ1)) или 🗨️ [USB device (USB2)] (УСБ-уред (УСБ2)), потоа притиснете ⊕.

### Забелешка

- Не отстранувајте го USB-уредот за време на операцијата. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

## Уживање со iPod/iPhone



Може да уживате во музика/видео/фотографии и да ја полните батеријата на iPod/iPhone преку системот.

### Компатибилни модели со iPod/iPhone


Ажурирајте ги iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да ги користите со системот.

Произведено за iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd generation, iPod nano 6th generation, iPod nano 5th generation (video camera), iPod nano 4th generation (video), iPod nano 3rd generation (video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

## За да уживате во iPod/iPhone преку системот




- 1 Поврзете ја базата за iPod/iPhone во портата за  USB 1 (страница 11) или во портата за  USB 2 (страница 10), потоа ставете ги iPod/iPhone во базата за iPod/iPhone.





Кога репродуцирате датотека со видео/фотографија, поврзете го приклучокот за видео излез на базата за iPod/iPhone со приклучокот за видео влез од телевизорот со видео кабел пред да го ставите iPod/iPhone во базата за iPod/iPhone.



- 2 Притиснете **HOME**.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

- 3 Притиснете  за да изберете [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија).





- 4 Притиснете  за да изберете  [iPod (USB1)] (iPod (УСБ1)) или  [iPod (USB2)] (iPod (УСБ2)), потоа притиснете .

### ■ Ако избравте [Video] (Видео) или [Music] (Музика) во чекор 3

На ТВ-екранот се наведуваат датотеките со видео/музика. Одете на следниот чекор.

### ■ Ако избравте [Photo] (Фотографија) во чекор 3

На ТВ екранот се појавува [Please change the TV input to the video input...] (Сменете го ТВ-влезот на видео влез...) (Сменете го ТВ-влезот на видео влез...). Сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. Потоа, започнете го приказот со слајдови со директно ракување преку iPod/iPhone.

- 5 Притиснете  /  /  и  за избор на датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.

Звукот од iPod/iPhone се репродуцира преку системот.

Кога репродуцирате датотека со видео, сменете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од iPod/iPhone ќе се појави на ТВ-екранот. Може да ракувате со iPod/iPhone користејќи ги копчињата што се дадени на далечинскиот управувач. За деталите околу управување со iPod/iPhone, прочитајте ги и упатствата за работа на iPod/iPhone.

#### Забелешка

- За да смените системска поставка, како што е поставката за режимот за звук додека гледате слики од iPod/iPhone на телевизорот, изберете го влезот на телевизорот за овој систем пред да ракувате со системот.
- iPod/iPhone се полни кога е поврзан со системот додека е вклучен системот.
- Sony не прифаќа одговорност во случај кога податоците снимени на iPod/iPhone ќе се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој уред.
- Не отстранувајте iPod/iPhone за време на работата. За да избегнете оштетување на податоците на iPod/iPhone, исклучете го системот кога поврзувате или отстранувате iPod/iPhone.
- Системот препознава само iPod/iPhone што претходно биле поврзани со системот.
- Функцијата за контрола на аудио на системот не работи додека репродуцирате датотеки со видео/фотографии преку iPod/iPhone.
- Системот може да препознае до 5000 датотеки (вклучувајќи и папки).

# Репродукција преку мрежа

## Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до уредот.

### Совет

• Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

• Одредена содржина од интернет не е достапна во некои региони/земји.

### 1 Подгответе за Sony Entertainment Network.

Поврзете го системот во мрежа (страница 19).

### 2 Притиснете SEN.


### 3 Притиснете ←/↑/↓/→ за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете ⊕.

### Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира.

Прикажаните ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет.

За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ  
Притиснете ←/↑/↓/→ или ⊕ за операциите на репродукција.
- 2 Статусна лента за репродукција  
Статусна лента, курсор што ја покажува тековната позиција, време на репродукција, времетраење на датотеката со видео
- 3 Индикатор за состојба на мрежа  
▬▬▬▬ Покажува јачина на сигнал за безжична конекција.  
☑☑☑ Покажува жична конекција.
- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната датотека со видео
- 6 Име на тековната датотека со видео

## Репродукција на датотеки во домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на други DLNA-потврдени компоненти поврзувајќи ги со домашната мрежа.

Овој уред може да се користи како плеер и прикажувач.

- Сервер: Складира и испраќа датотеки
- Плеер: Прима и репродуцира датотеки од серверот
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и може да го управува друга компонента (контролор)
- Контролор: Управува со компонентата за изведување




### Подгответе за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот во мрежа (страница 19).
- Подгответе други DLNA-потврдени компоненти. За детали, видете ги оперативните упатства за компонентите.

### За репродукција на датотеки складирани на DLNA-сервер преку системот (DLNA плеер)

Изберете ја иконата за DLNA-сервер од [Video] [Видео], [Music] [Музика] или [Photo] [Фотографија] во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.



### За репродукција на неповрзани датотеки со управување на системот (изведувач) преку DLNA-контролор

Може да го управувате системот со DLNA-потврден контролор, како што е iPhone кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA-сервер.



Контролирајте го овој систем користејќи DLNA-контролор.

За детали на операцијата, видете ги оперативните упатства на DLNA-контролорот.

#### Забелешка

- Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA-контролор истовремено.
- За детали за контролорот DLNA, осврнете се на упатството за работа за DLNA-контролорот.

#### Совет

- Системот е компатибилен со функцијата „Play To“ на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

## Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)


Може да ја репродуцирате истата музика во исто време преку сите компоненти на Sony што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING и поврзани со домашната мрежа.

Содржината во [Music] [Музика] и функциите „FM“ и „AUDIO“ може да се користат со функцијата PARTY STREAMING.

Има два вида на PARTY STREAMING-компатибилни компоненти.

- Домаќин за PARTY: Репродуцира и испраќа датотеки.
- Гостин за PARTY: Ја репродуцира музиката што е испратена од домаќинот за PARTY.

Овој уред може да се користи како домаќин за PARTY или како гостин за PARTY.



### Подгответе за PARTY STREAMING.

- Поврзете го системот во мрежа (страница 19).
- Поврзете компоненти што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING.

### Употреба на системот како домаќин за PARTY

Изберете песна во 🎵 [Music] (Музика), радиостаница во 📻 [Radio] (Радио) или 🎧 [AUDIO] (Аудио) кај 📺 [Input] (Влез), притиснете OPTIONS, потоа изберете [Start Party] (Започни забава) од менито со опции за да започнете.

За крај, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Заврши ја забавата) од менито со опции.

#### Забелешка

- Ако се репродуцира содржина што не е компатибилна со функцијата PARTY STREAMING, системот ја исклучува опцијата PARTY автоматски.

### Употреба на системот како гостин на PARTY

Изберете 🎵 [PARTY] (Забава) во 🎵 [Music] (Музика), потоа изберете ја иконата за уредот на домаќинот на PARTY. За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Leave PARTY] (Напушти ја забавата).

За да излезете од PARTY, притиснете OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY] (Затвори ја забавата).

#### Забелешка


- Продажното и производното подредување на производителите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.

## Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.

- 1 Поврзете го системот во мрежа (страница 19).**
- 2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.**  
Може да изведете видео-пребарување од БД-РОМ или ДВД-РОМ и музичко пребарување од ЦД-ДА (музичко ЦД).
- 3 Притиснете ⬅️/➡️ за да изберете 📺 [Video] (Видео) или 🎵 [Music] (Музика).**
- 4 Притиснете ⬆️/⬆️ за да изберете 🔍 [Video Search] (Пребарување на видео) или 🔍 [Music Search] (Пребарување на музика).**

Содржината на информацијата е прикажана.



- 1** Детали за содржината  
Прикажува список со сродни информации, како што се наслов, улоги, песна или изведувач.
- 2** [Playback History] (Историја на репродукција)  
Прикажува список со претходно репродуцирани наслови на БД-РОМ/ДВД-РОМ/ЦД-ДА (музичко ЦД). Изберете наслов за да добиете информации за содржината.

- 3 [Search History] (Историја на пребарување)  
Прикажува список со претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

## За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

### Општи опции

Ставка	Детали
[Sound Mode] (Режим за звук)	Ја менува поставката за режим за звук (страница 23).
[Shuffle Setting] (Поставка за мешање) (само за iPod/iPhone)	Поставува мешана репродукција.
[Repeat Setting] (Поставка за повторување)	Поставува повторна репродукција.
[3D Menu] (3Д-мени)	[Simulated 3D] (Симулирано 3Д): Го прилагодува ефектот за симулирано 3Д. [3D Depth Adjustment] (Прилагодување на длабочина за 3Д): Се прилагодува длабочината на сликите во 3Д. [2D Playback] (Репродукција во 2Д): Ја поставува репродукцијата за слика во 2Д.
[Play/Stop] (Репродуцирај/ Прекини)	Започнува или прекинува репродукција.
[Play from start] (Репродуцирај од почеток)	Ја репродуцира ставката од почеток.

Ставка	Детали
[Start PARTY] (Започни забава)	Започнува забава со избраниот извор. Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.
[Leave PARTY] (Напушти ја забавата)	Ја напушта забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу другите уреди кои учествуваат.
[Close PARTY] (Затвори ја забавата)	За домаќин за PARTY: За затвора забавата. За гостин за PARTY: Ја затвора забавата во којашто учествува системот. Функцијата PARTY STREAMING завршува за сите други уреди кои учествуваат.

### Само за [Video] (Видео)

Ставка	Детали
[A/V SYNC] (Синхронизација на А/В)	Ја прилагодува празнината помеѓу сликата и звукот. За детали, видете „Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот“ (страница 32).
[3D Output Setting] (Поставка за 3Д-излез)	Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3Д.  <b>Забелешка</b> • 3Д видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.

Ставка	Детали
[Video Settings] (Поставки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на сликата): Ги прикажува поставките за сликата. [Auto] (Автоматски), [Custom1] (Прилагодено 1) и [Custom2] (Прилагодено 2) се достапни за поврзувањата со HDMI.</li> <li>• [Texture Remaster] (Повторна изведба на текстурата): Ја прилагодува острината и деталите на рабовите.</li> <li>• [Super Resolution] (Супер-резолюција): Ја подобрува резолуцијата.</li> <li>• [Smoothing] (Измазнување): Ги намалува лентите на екранот со измазнување на граѓациите кај рамните области.</li> <li>• [Contrast Remaster] (Повторна изведба на контрастот): Автоматски ги уредува црните и белите нивоа така што екранот не е премногу темни и сликата е модулирана.</li> </ul>
[Video Settings] (Поставки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Clear Black] (Исчисти црно): Го прилагодува приказот на темните елементи на сликата. Сенчењето не е поттиснато, туку дозволува прекрасно репродуцирани црни тонови.</li> </ul>
[Pause] (Пауза)	Ја паузира репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени)	Го прикажува главното мени за БД или ДВД.
[Menu/PopUp Menu] (Мени/појавно мени)	Ги прикажува појавното мени на БД-РОМ или мениот за ДВД.
[Title Search] (Пребарување по наслов)	Пребарува наслов на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.

Ставка	Детали
[Chapter Search] (Пребарување на глава)	Пребарува глава на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Audio] (Аудио)	Го избира форматот за аудио/песната.
[Subtitle] (Превод)	Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[Angle] (Агол)	Пребарува други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО.
[IP Content NR Pro] (ИП-содржина НР Про)	Го прилагодува квалитетот на сликата од содржина на интернет.
[Video Search] (Пребарување на видео)	Прикажува информации за БД-РОМ/ДВД со ВИДЕО според технологија на Gracenote.

## Само 🎵 [Music] (Музика)

Ставка	Детали
[Add Slideshow VGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови)	Регистрира музички датотеки во меморијата на USB како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).
[Music Search] (Пребарување на музика)	Прикажува информации за ЦД со аудио (ЦД-ДА) според технологијата на Gracenote.

## Само 📷 [Photo] (Фотографија)

Ставка	Детали
[Slideshow] (Приказ на слајдови)	Започнува приказ на слајдови.
[Slideshow Speed] (Брзина на приказот на слајдовите)	Ја менува брзината на приказот на слајдовите.
[Slideshow Effect] (Ефект на презентацијата)	Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.

Ставка	Детали
[Slideshow BGM] (Музика во заднината на презентацијата)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.</li> <li>• [My Music from USB] (Моја музика од УСБ): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднина на презентацијата).</li> <li>• [Play from Music CD] (Репродуцирај од ЦД со музика): Ги поставува песните на ЦД-ДА (ЦД со музика).</li> </ul>
[Switch Display] (Приказ за префрлување)	Се префрлува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ во список).
[Rotate Left] (Ротирај лево)	Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирај десно)	Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Преглед на слика)	Ја прикажува избраната слика.

## Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

### (A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на ТВ-екранот, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот. Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

### Кога репродуцирате преку друга функција, но тоа не се „FM“ или „TV“

#### 1 Притиснете **OPTIONS**.

На ТВ-екранот се појавува мениото за опции.

#### 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете [A/V SYNC] (Синхронизација A/B), потоа притиснете **+**.

#### 3 Притиснете **←/→** за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

#### 4 Притиснете **+**.

Поставката е извршена.

### Кога репродуцирате преку функцијата „TV“

#### 1 Притиснете **OPTIONS**.

Мениото за опции се појавува на приказот на предниот панел.

#### 2 Постојано притискајте **↑/↓** сè додека „A/V SYNC“ не се појави на екранот на предниот панел, потоа притиснете **+** или **→**.

#### 3 Притиснете **↑/↓** за да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот.

Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

#### 4 Притиснете **+**.

Поставката е извршена.

#### 5 Притиснете **OPTIONS**.

Мениото за опции на приказот на предниот панел се исклучува.



## Избор на аудио формат, повеќејазични записи или канал

Кога системот репродуцира ВД/ДВД ВИДЕО што е снимено во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или со повеќејазични записи, може да ги смените аудио форматот или јазикот. Со ЦД може да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

**Постојано притискајте на AUDIO за време на репродукцијата за да го изберете саканиот аудио сигнал.**

Информациите за аудиото се појавуваат на ТВ-екранот.

### ■ BD/DVD VIDEO

Изборот на јазик се разликува во зависност од БД/ДВД ВИДЕО.

Кога се прикажани 4 броеви, тие означуваат код на јазик. Погледнете „Список со кодови за јазици“ (страница 62) за да потврдите кодот кој јазик го претставува. Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе аудио формати.

### ■ DVD-VR

Прикажани се типовите на звучните правци снимени на диск.

Пример:

- [ 1 Stereo] (Стерео)
- [ 1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
- [ 1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2))
- [ 1 Main] (Главен)
- [ 1 Sub] (Поднаслов)
- [ 1 Main/Sub] (Главен/Поднаслов)

### Забелешка

- [ 1 Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [ 1 Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат кога на дискот е снимен само еден аудио проток.

### ■ CD

- [ 1 Stereo] (Стерео): Стандардниот стерео звук.
- [ 1 1/L] (1/L): Звукот на левиот канал (моно).
- [ 1 2/R] (2/R): Звукот за десниот канал (моно).
- [ 1 L+R] (L+D): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој звучник засебно.

## Уживање на сложен преносен звук

### (DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

### Забелешка

- За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга компонента со приклучок TV (DIGITAL IN OPTICAL) со дигитален оптички кабел (страница 16, 17). Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel (страница 16, 48), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

**Постојано притискајте AUDIO сè додека на приказот на предниот панел не се појави саканиот сигнал.**

- „MAIN“: Ќе се емитува звукот на главниот јазик.
- „SUB“: Ќе се емитува звукот на јазикот во поднасловот.
- „MAIN/SUB“: Ќе се слуша мешан звук од главниот и од јазиците во поднасловот.

## Слушање радио

- 1** Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ приказот на предниот панел.
- 2** Изберете ја радио станицата.

### Автоматско барање станици

Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматско скенирање. На ТВ екранот се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање станици).

Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

За да се откаже автоматското бирање, притиснете кое било копче, но не  $\triangleleft$  +/-.

### Рачно барање станици

Постојано притискајте на **TUNING +/-**.

- 3** Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на  $\triangleleft$  +/-.

### Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1** Притиснете **OPTIONS**.  
На ТВ-екранот се појавува менито за опции.
- 2** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [FM Mode] (FM режим), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 3** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Monaural] (Моно).
  - [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
  - [Monaural] (Моно): Моно прием.
- 4** Притиснете  $\oplus$ .  
Поставката е извршена.

#### Совет

- Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) засебно за секоја веќе меморирана станица.

### За исклучување на радиото

Притиснете  $I/\cup$ .

## Претходно меморирање радио станици

Можете да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

- 1** Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ на приказот на предниот панел.
- 2** Притиснете и задржете **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.  
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3** Притиснете **OPTIONS**.  
На ТВ-екранот се појавува менито за опции.
- 4** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете  $\oplus$ .
- 5** Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  за да го изберете саканиот претходно мемориран број, потоа притиснете  $\oplus$ .
- 6** Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

### За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

## Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1** Постојано притискајте **FUNCTION** сè додека не се појави „FM“ на приказот на предниот панел.  
Последната примената станица е поставена.
- 2** Постојано притискајте на **PRESET +/-** за да ја изберете претходно поставената станица.  
Претходно меморираните број и фреквенција се појавуваат на

ТВ-екранот и на приказот на предниот панел.  
Секојпат кога ќе го притиснете копчето, системот поставува една претходно поставена станица.

#### Совет

- Може директно да го изберете претходно меморираниот број на станицата со притискање на копчињата со броеви.

## Употреба на Системот на радио-податоци (RDS)

### Што е Системот на радио-податоци?

Системот на радио-податоци (RDS) е услуга за емитување којашто дозволува радиостаниците да испраќаат дополнителни информации заедно со вообичаениот сигнал на програмата. Овој пребарувач на програми нуди погодни RDS-одлики како што е прикажување на името на станицата. Името на станицата се појавува и на ТВ екранот.

### Прием на RDS-емитувања

**Едноставно изберете станица од FM-опсегот.**

Кога ќе најдете станица којашто обезбедува RDS-услуги, името на станицата\* се појавува на екранот на предниот панел.

- \* Ако RDS-емитувањето не е примено, името на станицата нема да се појави на екранот на предниот панел.

#### Забелешка

- RDS нема да работи правилно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS-сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM-станции не обезбедуваат RDS услуга, ниту го обезбедуваат истиот вид на услуги. Ако не ви е познат RDS-системот, проверете кај локалните радио станици за детали околу RDS-услугите во вашата област.

#### Совет

- Додека примате RDS-емитување, секојпат кога ќе притиснете DISPLAY, приказот на предниот панел се менува како што следува:  
Име на станицата → Фреквенција → Претходно мемориран број → Име на станицата → ...

## Употреба на функцијата Контрола на HDMI за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизорот со функцијата „BRAVIA“ Sync. Работата се поедноставнува со поврзување на компонентите на Sony што се компатибилни со функцијата Контрола на HDMI преку HDMI-кабел со голема брзина.

### Забелешка

- За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сите компоненти што се поврзани со системот по нивно поврзување со HDMI-кабел.

### Контрола на HDMI - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) со овозможување на соодветната поставка на телевизорот.

За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола на HDMI), видете „[HDMI Settings] (HDMI-поставки)” (страница 48)

### Исклучување на системот

Може да го исклучите системот во синхронизација со ТВ.

### Забелешка

- Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е поставен на функцијата „FM“.

### Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

### Системска аудио контрола

Може да ја поедноставите операцијата за да уживате во звук од ТВ или од другите компоненти.

Функцијата Системска аудио контрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на ТВ или на другите компоненти може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од ТВ или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, можете да ги смените звучниците од кои излегува ТВ звукот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другите компоненти излегува преку звучниците на системот, може да ја прилагодите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

### Канал за враќање аудио

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиоот)” (страница 48).

### Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот на сликата на екранот на телевизорот, ќе се смени и јазикот за приказ на екранот на системот по исклучување и вклучување на системот.

### Контрола на патеката

Кога ќе изведете Репродукција со еден допир на поврзаната компонента, системот се вклучува и ја поставува системската функција на „HDMI1“ или „HDMI2“ (во зависност од приклучокот HDMI за влез што се користи) и влезот на ТВ-уредот автоматски се поставува на HDMI-влез со којшто е поврзан системот.

# Поставување на звучниците

## [Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

За да го добиете најдобриот можен звук во опкружување, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање. Потоа, употребете го тестот за тонот за да ги прилагодите нивото и балансот на звучниците.

### 1 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

### 2 Притиснете $\leftarrow/\rightarrow$ за да изберете [Setup] (Поставки).

### 3 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Audio Settings] (Аудио поставки), потоа притиснете $\oplus$ .

### 4 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Speaker Settings] (Поставки за звучниците), потоа притиснете $\oplus$ .

Се појавува екранот [Speaker Settings] (Поставки за звучниците).

### 5 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да го изберете членот, потоа притиснете $\oplus$ .

Проверете ги следните поставки.

#### ■ [Distance] (Растојание)

Кога ги поместувате звучниците, проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојанието од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0.0 до 7.0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3.0 м: Поставте го растојанието за предните звучници.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3.0 м: Поставте го растојанието за сабвуферот.

#### ■ [Level] (Ниво)

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Може да ги поставите параметрите од -6,0 dB до +6,0 dB.

Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тестот за тонот) на [On] (Вклучено) за лесно прилагодување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0.0 dB: Поставте го нивото за предните звучници.  
[Subwoofer] (Сабвуфер) 0.0 dB: Поставте го нивото за сабвуферот.

#### ■ [Test Tone] (Тест тон)

Звучниците ќе емитуваат тест тон за да се прилагоди [Level] (Нивото).

[Off] (Исклучено): Тест тонот не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тест тонот се емитува од секој звучник во низа додека се прилагодува нивото. Кога ќе изберете една од ставките на [Speaker Settings] (Поставки на звучниците), тест тонот се емитува од секој звучник во низа.

Прилагодете го нивото на звук како што следува.

### 1 Поставете го [Test Tone] (Тест тонот) на [On] (Вклучено).

### 2 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете $\oplus$ .

### 3 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да го изберете саканиот тип на звучник, потоа притиснете $\oplus$ .

### 4 Притиснете $\leftarrow/\rightarrow$ за да изберете лев или десен звучник, потоа притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да го прилагодите нивото.

### 5 Притиснете $\oplus$ .

### 6 Повторете ги чекорите 3 до 5.

### 7 Притиснете RETURN.

Системот се враќа на претходниот екран.

### 8 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Test Tone] (Тест тон), потоа притиснете $\oplus$ .

### 9 Притиснете $\uparrow/\downarrow$ за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете $\oplus$ .

#### Забелешка

- Сигналите на тест тонот не излегуваат од приклучокот за HDMI (OUT).

#### Совет

- За истовремено да ја прилагодите јачината на звукот на сите звучници, притиснете  $\swarrow$  +/-.

## Употреба на тајмерот за спиење

Може да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспите слушајќи музика. Времето може претходно да се постави во интервали од 10 минути.

### Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, приказот за минутите (преостанатото време) на екранот на предниот панел се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути.

Кога преостанатото време е пократко од 2 минути, „SLEEP“ светка на екранот на предниот панел.

### За проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP еднаш.

### За менување на преостанатото време

Постојано притискајте на SLEEP за да го изберете саканото време.

## Деактивирање на копчињата на уредот

### (Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен I/⏏) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка (функција за забрана за деца).

### Притиснете ■ на уредот подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел. Функцијата за забрана за деца е активирана и копчињата на уредот се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.)

За да откажете, притиснете ■ подолго од 5 секунди така што „UNLOCK“ ќе се појави на приказот на предниот панел.

### Забелешка

- Кога ракувате со копчињата на уредот додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“ трепка на приказот на предниот панел.

## Контролирање на ТВ-уредот или на другите компоненти со дадениот далечински управувач

### Забелешка

- Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, поставката на далечинскиот управувач може да се ресетира на зададената поставка од (SONY).

## Контролирање на компонентите со дадениот далечински управувач

- 1 Притиснете го копчето за режимот на работа TV или STB што соодветствува со компонентата што сакате да ја контролирате.
- 2 Притиснете ги соодветните копчиња наведени во следната табела.
  - ●: Копчето може да се користи со зададената поставка на далечинскиот управувач.
  - ○: Копчето може да се користи кога ќе го смените претходно поставениот код на далечинскиот управувач.

Копче	Режим на далечински управувач	
	ТВ-уред	STB
AV I/⏏	●	●
Копчиња со броеви	●	●
☰	●	●
ENTER (-/-)	●	○

Копче	Режим на далечински управувач	
	ТВ-уред	STB
AUDIO	●	○
SUBTITLE	●	●
SLEEP (⏏/⏏)	●	●
Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)	●	●
TOP MENU (≡)	●	●
POP UP/MENU	○	○
←/↑/↓/→, ⊕	●	●
RETURN	●	●
HOME (MENU)	●	●
OPTIONS (TOOLS)	●	○
SOUND MODE (⚙)	●	○
3D	●	●
SEN	●	○
⏮/⏭	●	○
⏪/⏩	●	○
▶	●	○
⏸	●	○
■	●	○
🔇	●	●
⏴ +/-	●	●
PROG +/- (⏮/⏭)	●	●
DISPLAY (⏮/?)	●	●

#### Забелешка

- Во режимот за ТВ или STB, ако притиснете кое било од копчињата погоре, засветува копчето за работа TV или STB. (Сепак, во зависност од поставката на кодот, некои копчиња може да не работат и копчињата за режимот на работа TV или STB нема да засветат.)
- Во зависност од ТВ-уредот или од компонентата, нема да може да користите некои од копчињата.

## Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен режим)

Може да ги контролирате компонентите што не се на Sony со менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач.

### 1 Притиснете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ-екранот.

### 2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Remote Controller Setting Guide] (Водич за поставување на далечинскиот управувач) и потоа притиснете ⊕.

### 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [PreSet Mode] (Претходно поставен режим), потоа притиснете ⊕.

### 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете видот на компонента којшто сакате да го управувате со дадениот далечински управувач, потоа притиснете ⊕.

### 6 Притиснете ↑/↓ за да го изберете производителот на уредот и потоа притиснете ⊕.

### 7 Притиснете POP UP/MENU додека го притискате копчето за режим за работа TV (за ТВ) или STB (за кабелска кутија, дигитален сателитски приемник, дигитален видео снимач итн.).

### 8 Кога ќе светне копчето за режим за работа за TV или STB, внесете го кодот на ТВ-екранот користејќи ги копчињата со броеви и потоа притиснете ENTER.

Ако успешно го поставите кодот, копчето за режим на работа TV или STB ќе трепне бавно двапати. Копчето за режим за работа TV или STB ќе трепне бргу петпати ако поставувањето не е успешно.

#### Забелешка

- Може да го откажете претходно поставениот режим преку копчето за работа TV или STB (она копче што свети).
- Ако не ракувате со далечинскиот управувач повеќе од 10 секунди за време на претходно поставениот режим, далечинскиот управувач ќе излезе од тој режим.

## Бришење на претходно поставениот код од меморијата на далечинскиот управувач

- 1** Прво притиснете и задржете AV I/⏻, потоа притиснете ⏻ -, потоа притиснете CH -.

Ќе светнат работните копчиња BD, TV и STB.

- 2** Пуштете ги сите копчиња.

Копчињата за работните режими BD, TV и STB ќе се исклучат и претходно поставениот код ќе се брише.

Далечинскиот управувач ќе се врати на зададените поставки.

## Промена на осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување

### Притиснете DIMMER.

Секојпат кога ќе притиснете DIMMER, осветленоста на приказот на предниот панел и на индикаторот за напојување се менуваат.

## Штедење струја во режим на мирување

Проверете дали се направени двете следни поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 48).
- [Quick Start Mode] (Режим на брз почеток) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 49).


## Пребарување на интернет-страници


- 1** Подгответе за пребарување на интернет.

Поврзете го системот во мрежа (страница 19).

- 2** Притиснете HOME.

Почетоното мени се појавува на ТВ-екранот.

- 3** Притиснете ⏪/⏩ за да изберете  [Network] (Мрежа).

- 4** Притиснете ⏶/⏷ за да изберете [Internet Browser] (Интернет-пребарувач), потоа притиснете .

Се појавува екранот на [Internet Browser] (Интернет пребарувачот).

#### Забелешка

- Некои интернет-страници нема да се прикажат правилно или нема да функционираат.

### За внесување веб-адреса

Изберете [URL entry] (внесување веб-адреса) од менито за опции.

Внесете ја веб-адресата користејќи ја софтверската тастатура, потоа изберете [Enter] (Внеси).



## За поставување на зададената почетна страница

Додека страницата којашто сакате да ја поставите е прикажана, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито со опции.

## Враќање на претходната страница

Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции.


Кога претходната страница нема да се појави дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито со опции и од списокот изберете ја страницата кон којшто сакате да се вратите.

## За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

## Приказ на прелистувачот на интернет

Може да ја проверите информацијата за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор  
Поместете со притискање на ←/↑/↓/→. Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете ⊕. Се прикажува поврзаната веб-локација.

- 4 SSL-икона  
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5 Индикатор за јачина на сигналот  
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/Вчитување на икона  
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.
- 7 Поле за внес на текст  
Притиснете ⊕, потоа изберете [Input] (Влез) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање  
Притиснете ←/↑/↓/→ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

## Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Ставки	Детали
[Browser Setup] (Поставка на прелистувачот)	Ги прикажува поставките на интернет пребарувачот. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.</li> <li>• [JavaScript Setup] (Поставки на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.</li> <li>• [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од пребарувачот.</li> <li>• [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.</li> </ul>
[Input] (Влез)	Ја прикажува софтверската тастатура за внесување на знаци додека пребарувате интернет страница.

<b>Ставки</b>	<b>Детали</b>
[Break] (Прекин)	Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување на текст.
[Delete] (Избриши)	Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.
[Window List] (Список со прозорци)	Прикажува список со сите тековно отворени интернет страници. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.
[Bookmark List] (Список со маркери)	Го прикажува списокот со маркери.
[URL entry] (Внесување веб-адреса)	Ви дозволува да внесете веб-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.
[Previous page] (Претходна страница)	Се поместува на претходно прикажаната страница.
[Next page] (Следна страница)	Се поместува на претходно прикажаната следна страница.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)	Го сопира вчитувањето на страницата.
[Reload] (Повторно вчитај)	Повторно ја вчитува истата страница.
[Add to Bookmark] (Додај во маркери)	Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.
[Set as start page] (Поставува како почетна страница)	Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.
[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)	Отвора врска во нов прозорец.
[Character encoding] (Кодирање знаци)	Го поставува кодот за знакот.
[Display certificate] (Прикажи сертификат)	Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

## Користење на приказот за поставки

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Стандардните поставки се подвлечени.

### Забелешка

- Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставки и не мора сите опишани функции да работат.





### 1 Притиснете HOME.









Почетоното мени се појавува на ТВ-екранот.

### 2 Притиснете ←/→ за да изберете [Setup] (Поставки).

### 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете икона на категоријата за поставки за да ја смените, потоа притиснете ⊕.

Можете да ги поставите следните опции.

Икона	Објаснување
	<b>[Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач) (страница 44)</b> Ги прави далечинските поставки за управување со ТВ или со другите компоненти.
	<b>[Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 44)</b> Го ажурира софтверот на системот.
	<b>[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 44)</b> Ги прави поставките на екранот според типот на приклучоците за поврзување.
	<b>[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 46)</b> Ги прави аудио поставките според типот на приклучоците за поврзување.

Икона	Објаснување
	<b>[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД) (страница 47)</b> Права детални поставки за репродукција од БД/ДВД.
	<b>[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 47)</b> Права детални поставки за функцијата Родителска контрола.
	<b>[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 48)</b> Права детални поставки за репродукција од Super Audio CD.
	<b>[System Settings] (Системски поставки) (страница 48)</b> Ги прави поставките поврзани со системот.
	<b>[External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови) (страница 49)</b> Ја поставува поставката за прескокнување на влез за секој надворешен влез.
	<b>[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 50)</b> Права детални поставки за интернет и мрежа.
	<b>[Easy Setup] (Лесно поставување) (страница 51)</b> Повторно го пушта [Easy Setup] (Брзо поставување) за да ги направи основните поставки.
	<b>[Resetting] (Ресетирање) (страница 51)</b> Го ресетира системот на фабричките поставки.

## ? [Remote Controller Setting Guide] (Упатство за поставка на далечинскиот управувач)

### ■ [Preset Mode] (Претходно поставен режим)

Може да го смените претходно поставениот код на далечинскиот управувач за контролирање на компоненти што не се на Sony. За детали, видете „Менување на претходно поставениот код на далечинскиот управувач (Претходно поставен режим)” (страница 39).

## ↻ [Network Update] (Мрежно ажурирање)

За информации околу функциите на ажурирањето, осврнете се на следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATING“ се појавува на приказот на предниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува. Почекајте ажурирањето на софтверот да се заврши, не вклучувајте го и не исклучувајте го главниот дел или не управувајте со главниот дел или со ТВ.

## 🔧 [Screen Settings] (Поставки на екранот)

### ■ [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2Д.

#### Забелешка

- 3D видео од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот е излез без разлика на оваа поставка.

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3Д)

Ја поставува големината на екранот на 3Д-компатибилен телевизор.

#### Забелешка

- Оваа поставка не важи за 3D видео од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот.

### ■ [TV Type] (Тип на телевизор)

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

### ■ [Screen Format] (Формат на екранот)

[Full] (Целосно): Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.

[Normal] (Нормално): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

---

■ **[DVD Aspect Ratio] (ДВД-пропорција на приказ)**

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



---

■ **[Cinema Conversion Mode] (Режим на видео конверзија)**

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Уредот автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се префрлува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

---

■ **[Output Video Format] (Излезен видео формат)**

[HDMI] (HDMI): Нормално изберете [Auto] (Автоматски). Изберете [Original Resolution] (Оригинална резолуција) за излез на снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од S- резолуцијата, се зголемува до SD-резолуција.)

[Video] (Видео): Автоматски ја поставува најниската резолуција.

---

■ **[BD-ROM 24p Output] (Излез за БД-РОМ 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).

[On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видео сигнали со 1080/24p.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видео сигнали 1080/24p.

---

■ **[DVD-ROM 24p Output] (Излез за ДВД-РОМ 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само кога се поврзува со 1080/24p-компатибилен телевизор користејќи го приклучокот HDMI (OUT).

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога вашиот ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.

---

■ **[YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB (HDMI))**

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот на надворешниот уред и се менува на соодветните поставки за боја.

[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Емитува YCbCr 4:2:2 видео сигнали.

[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Емитува видео сигнали YCbCr 4:4:4.

[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се поврзувате со уред со HDCP-соодветен приклучок за DVI.

---

■ **[HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)**

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit), (10bit): Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога ТВ е компатибилен со Темелен приказ на бои.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

---

■ **[SBM] (Супер мапирање битови)**

[On] (Вклучено): Ја измазнува градацијата за видеосигналите од приклучокот HDMI (OUT).

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога има нестабилни видео сигнали или неприродна боја.

---

■ **[Pause Mode] (Режим на пауза) (само за БД/ДВД со ВИДЕО/ДВД-Р/ДВД-РВ)**  
[Auto] (Автоматски): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Нормално изберете ја оваа положба.  
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

---

## **[Audio Settings]** **(Аудио поставки)**

---

■ **[BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на БДВ)**  
[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио.  
[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

■ **[Audio DRC] (АУДИО ДРЦ)**  
Може да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само).  
[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.  
[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

■ **[Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО)**  
Може да се појави дисторзија кога слушате компонента поврзана со приклучоци за AUDIO (AUDIO IN L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на уредот.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.  
[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

---

■ **[Audio Output] (Аудио излез)**  
Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудио сигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот.  
[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува повеќеканален звук од звучниците на системот и двоканални линеарни сигнали PCM од приклучокот за HDMI (OUT).  
[HDMI] (HDMI): Емитува звук само од HDMI (OUT) приклучокот. Форматот на звукот зависи од поврзаната компонента.

### **Забелешка**

- Кога [Control for HDMI] (Контролата за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 48), [Audio Output] (Аудио излезот) автоматски се поставува на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- Аудио сигналите не се емитуваат од приклучокот HDMI (OUT) кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезниот режим) (страница 48) е поставен на [TV] (ТВ). (Само за моделите за Европа.)
- Кога [Audio Output] (Аудио излезот) е поставен на [HDMI] (HDMI), форматот на излезниот сигнал од функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.

---

■ **[Sound Effect] (Звучен ефект)**  
Може да поставите звучни ефекти за системот (поставка за SOUND MODE (страница 23)) на вклучено/исклучено.

[Sound Mode On] (Вклучен режим за звук): Го овозможува ефектот за звук во опкружување во режимот за звук (страница 23). Горната граница на одмерната фреквенција е поставена на 48 kHz.  
[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

---

■ **[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)**

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен звук во опкружување. За детали, видете „Поставување на звучниците“ (страница 37).



## [BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање БД/ДВД)

### ■ [BD/DVD Menu Language] (Јазик на менито за БД/ДВД)

Може да го изберете зададениот јазик за менито за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 62).

### ■ [Audio Language] (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален), се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 62).

### ■ [Subtitle Language] (Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за БД-РОМ или ДВД со ВИДЕО. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува екранот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови за јазици“ (страница 62).

### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слој на репродуцирање на BD хибриден диск)

[BD] (BD): Репродуцира BD слој.  
[DVD/CD] (DVD/CD): Репродуцира DVD или CD слој.

### ■ [BD Internet Connection] (BD интернет врска)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.  
[Do not allow] (Не дозволувај): Забранува интернет врска.



## [Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)

### ■ [Password] (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата Родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

### ■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

### ■ [BD Parental Control]/[DVD Parental Control]/[Internet Video Parental Control] (Родителска контрола за БД/Родителска контрола за ДВД/Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

### ■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет видеа.  
[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангираните видеа преку интернет.

## [Music Settings] (Поставки за музика)

### ■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродукција на ЦД со супераудио)

[Super Audio CD] (Супер аудио CD):

Го репродуцира Super Audio CD слојот.

[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.

### ■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали на репродукција на ЦД со супераудио)

[DSD 2ch] (DSD двоканален): Ја репродуцира 2-каналната област.

[DSD Multi] (DSD повеќеканален):

Ја репродуцира повеќеканалната област.

## [System Settings] (Системски поставки)

### ■ [OSD Language] (Јазик за приказ на екранот)

Може да го изберете вашиот јазик зат приказ на екранот на системот.

### ■ [Illumination/Display] (Осветлување/Екран)


Можете да го изберете статусот на копчињата на допир (страница 10) и на приказот на предниот панел, како и на ЛЕД-осветлувањето (страница 11).

[On] (Вклучено): Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча остануваат осветлени.

[Auto] (Автоматски): Копчињата на нежен допир и приказот на предната плоча се исклучуваат кога не се ракува со системот.

### ■ [Remote Sensor] (Далечински сензор)

Може да изберете далечинскиот сензор да се користи според позицијата за инсталирање на главната единица.



Во вертикална положба



Во хоризонтална положба

[Vertical/Horizontal] (Вертикално/Хоризонтално): И двата далечински сензори се активни. Оној во вертикална положба има приоритет.

[Vertical] (Вертикално): Активен е само далечинскиот сензор во вертикална положба.

[Horizontal] (Хоризонтално): Активен е само далечинскиот сензор во хоризонтална положба.

### ■ [HDMI Settings] (HDMI-поставки)

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)

[On] (Вклучено): Вклучено. Може вземно да управувате со компоненти што се поврзани преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок за HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудио сигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

#### **Забелешка**

• Оваа функција е достапна само кога [Control for HDMI] (Контрола на HDMI) е поставена на [On] (Вклучено).

[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 Аудио влезен режим) (само за модели за Европа) Можете да го изберете аудио влезот на компонентата којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот.

[HDMI1] (HDMI1): Звукот на компонента којашто е поврзана со HDMI (IN 1) приклучокот е влез од HDMI (IN 1) приклучокот.



[TV] (ТВ): Звукот на компонентата којашто е поврзана со приклучокот за HDMI (IN 1) е влез од приклучокот за TV (DIGITAL IN OPTICAL).

---

#### ■ [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот за мирување. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

---

#### ■ [Power Save Drive] (Погон за зачувување енергија)

[On] (Вклучено): Ја намалува потрошувачката на ел. енергија кога нивото за јачина на тонот е ниско.

[Off] (Исклучено): Нормален статус.

Системот може да произведува јачина на звукот.

---

#### ■ [Auto Standby] (Автоматско мирување)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматско мирување). Кога не управувате со системот околу 30 минути, системот автоматски влегува во режим за мирување.

[Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

---

#### ■ [Auto Display] (Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информација само кога ќе притиснете DISPLAY.

---

#### ■ [Screen Saver] (Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

#### ■ [Software Update Notification]

(Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за поновите верзии на софтверот (страница 44).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

#### ■ [Gracenote Settings] (Gracenote поставки)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го прекинете репродуцирањето на дискот.

За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Презема информации за дискот кога [Video Search] (Видео пребарувањето) или [Music Search] (Музичкото пребарување) е означено.

---

#### ■ [System Information] (Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

---

#### ■ [Software License Information] (Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.

---

## [External Input Settings] (Поставки за надворешни влезови)

Поставката за прескокнување е згодна одлика што ви овозможува да ги прескокнете неискористените надворешни влезови при избор на функција.

---

#### ■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO] (HDMI1/HDMI2/ТВ/АУДИО)

[Do not skip] (Не прескокнувај): Системот не ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.

[Skip] (Прескокни): Системот ја прескокнува избраната функција кога ја избирате преку FUNCTION.

---

## [Network Settings] (Мрежни поставки)

---

### ■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 19).

#### [Wired Setup] (Поставки за жичено

поврзување): Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

[Wireless Setup(built-in)](Поставка за безжична врска (вградено): (само за BDV-NF720):

Изберете го ова кога користите безжичен LAN што е вграден во системот за поврзување со безжичната мрежа.

[USB Wireless Setup] (Поставка на безжична врска преку УСБ) (само за BDV-NF620):

Изберете го ова кога користите адаптер за безжичен LAN преку УСБ за поврзување со безжична мрежа.

[View Network Status] (Проверка на статусот на мрежата): Го прикажува тековниот статус на мрежата.

#### **Совет**

- За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања -FAQ:

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

---

### ■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали мрежната врска е правилно направена.

---

### ■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA сервер.

---

### ■ [Renderer Set-up] (Поставки на изведувач)

[Automatic Access Permission] (Дозвола за автоматски пристап): Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.

[Smart Select]: (Паметен избор) Овозможува Sony DLNA-контролорот да го најде системот како целна компонента за да го управува преку инфрацрвени зраци. Може да ја поставите оваа функција на вклучена или исклучена.

[Renderer Name] (Има на прикажувач):

Го прикажува името на системот како наведено на други DLNA уреди во мрежата.

---

### ■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролорите.

---

### ■ [PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување на забава)

[On] (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот уред компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

---

### ■ [Media Remote Device Registration] (Регистрација на далечински уред за медиуми)

Го регистрира вашиот уред за „Далечински медиум“.

---

### ■ [Registered Media Remote Devices] (Регистрирани далечински уреди за медиуми)

Прикажува список со регистрирани уреди „Далечински медиуми“.

---

### ■ [Remote Start] (Далечински почеток)

[On] (Вклучено): Дозволува вклучување на системот од уред за „Далечински медиуми“.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

#### **Забелешка**

- Оваа функција не работи ако користите адаптер за безжичен LAN преку УСБ за поврзување со безжична мрежа. (само за BDV-NF620)

---



## 1.2.3 [Easy Setup] (Лесно поставување)

---

### ■ [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки)

Вклучува Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот.

---

### ■ [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

Вклучува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

---

---



## [Resetting] (Ресетирање)

---

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

---

### ■ [Initialize Personal Information] (Постави лични информации)

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

# Мерки за претпазливост

## За безбедност

- За да ја намалите опасноста од пожар или електричен удар, не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз системот и не поставувајте го системот близу вода, како што е близу када или во бања. Ако цврст објект или течност паднат во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

## За изворите за напојување со ел. енергија

- Исклучете го уредот од ѕидниот штекер (ел. енергија) ако не планирате да го користите подолг временски период. За да го исклучите кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.

## За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- При голем капацитет, по подолг временски период, кутијата станува топла на допир. Ова не е дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се избегнува. Не поставувајте го системот во ограничен простор каде што вентилацијата е лоша бидејќи ова може да предизвика прегревање.
- Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со поставување на што било врз системот. Системот е опремен со засилувач со висока енергија. Ако отворите на вентилацијата се блокирани, системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
- Не поставувајте го системот на површини (килим, ќебиња итн.) или близу материјали (завеси, драперии) коишто може да ги блокираат отворите на вентилацијата.
- Не инсталирајте го системот во ограничен простор како што е полица за книги или слично.
- Не го монтирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.

- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред плочата. Тие може да го ограничат приемот на радио бранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

## За оперативност

- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да се кондензира на леќите во уредот. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.
- Кога го поместувате системот, извадете го дискот. Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
- Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го уредот и повикајте квалификувано лице да го провери пред да го вклучите да работи.

## За прилагодување на јачината на звукот

- Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога оеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

## За чистење

- Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот. Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот систем, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

## За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

- Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

## За заменување на делови

- Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се собираат за повторна употреба или за рециклирање.

## За бојата на телевизорот

- Ако звучниците предизвикаат ТВ-екранот да има неправилности во бојата, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од ТВ.

### ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на вашиот телевизор. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на вашиот ТВ подолг период на време ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Проектните телевизии се особено подложни на ова.

## За поместување на системот

- Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и извадете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од ѕидниот штекер (за струја).

# Забелешки за дисковите

## За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеви. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

## За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разређувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

## Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Ако кој било проблем е истраен, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Имајте предвид дека ако персоналот за сервисирање смени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

### Општо

#### Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.

#### Далечинскиот управувач не функционира.

→ Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот е премногу големо.  
→ Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

#### Дискот не излегува и не можете да го извадите дури и откако ќе притиснете ▲.

→ Обидете се со следното:

- 1 Притиснете и задржете ► и ▲ на уредот подолго од 5 секунди за да го извадите дискот.
- 2 Извадете го дискот.
- 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

#### Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

## Пораки

На ТВ-екранот се појавува [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network Update" to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“ (Поставки) на менито и изберете „Network Update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

→ Видете [Network Update] (Мрежно ажурирање) (страница 44) за да го ажурирате системот со понова верзија на софтверот.

#### „PROTECT“ и „PUSH PWR“ наизменично се појавува на екранот на предната плоча.

→ Притиснете I/⏻ за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STANDBY“ ќе исчезне.

- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
- Дали ги користите само одредените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

#### „LOCKED“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Поставете ја функцијата за забрана за деца на исклучено (страница 38).

#### „DEMO. LOCK“ се појавува на приказот на предниот панел.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

**„Ехххх“ се појавува на екранот на предната плоча.**

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

**⚠ се појавува без какви било поракки на целиот ТВ екран.**

- Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

**Слика****Нема слика.**

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 16).

**Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.**

- Уредот е поврзан со влезен уред кој не е соодветен за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ на предниот панел не засветува) (страница 16).

**3D сликите од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) приклучокот не се појавуваат на ТВ екранот.**

- Во зависност од ТВ или видео компонентата, 3D сликите може да не се појават.

**Не се појавува слика кога резолуцијата на излезот за видео, избрана во [Output Video Format] (Излезен видео формат) не е точна.**

- Притиснете и задржете ► и VOL – на на уредот подолго од 5 секунди за да ја ресетирате резолуцијата на излезот за видео на најниска резолуција.

**Темната област на сликата е премногу темна/ светлата област е премногу светла или неприродна.**

- Поставете го [Picture Quality Mode] (Режимот Квалитет на слика) на [Standard] (стандарден) (страница 30).

**Сликата не се емитува правилно.**

- Проверете ги поставките на [Output Video Format] (Излезен видео формат) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 45).

- Ако аналогниот или дигиталниот сигнал се емитуваат во исто време, поставете го [BD-ROM 24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) на [Off] (Исклучено) (страница 45).

- Проверете ги поставките за [BD-ROM 1080/24p Output] (излез за БД-РОМ 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) за БД-РОМ. (страница 45).

**Се појавуваат пречки на сликата.**

- Исчистете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до TV, сигналот за заштита од копирање применет на некои BD/DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете уредот со телевизорот, обидете се да го поврзете уредот со другите приклучоци за влез.

**Сликата не се прикажува на целиот ТВ-екран.**

- Проверете ја поставката на [TV Type] (ТВ тип) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 44).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

**На ТВ екранот се појавува неправилност на бојата.**

- Ако звучниците се користат со ТВ или проектор базирани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од ТВ.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го ТВ еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на ТВ држачот, уред за здравствена нега, играчка итн.).

**Нема слика по репродукција на датотека со видео/фотографија на iPod/iPhone.**

- Изберете го влезот на телевизорот за овој систем.

## Звук

### Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставки за звучникот (страница 37).

### Звукот Super Audio CD на компонента којшто е поврзана со HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2)

#### приклучокот не се емитува.

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не прифаќаат аудио формат кој содржи заштита од копирање. Поврзете го аналогниот аудио излез на компонентата со приклучоците за AUDIO (AUDIO IN L/R) на уредот.

### Нема звук од телевизорот преку приклучокот за HDMI (OUT) кога ја користите функцијата Audio Return Channel.

- Поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 48). Исто така, поставете го [Audio Return Channel] (Канал за враќање на аудиото) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 48).
- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.
- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата Audio Return Channel.

### Системот не го емитува звукот на ТВ-програмите правилно кога е поврзан со приемник за set-top box.

- Поставете го [Audio Return Channel] (Каналот за враќање на аудиото) во [HDMI Settings] (Поставки за DMI) кај [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 48).
- Проверете го поврзувањето (страница 17).

### Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете го телевизорот подалеку од аудио-компонентите.
- Исчистете го дискот.

### Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате ЦД.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 33).

### Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната компонента.

- Намалете го влезното ниво за поврзаната компонента преку поставката Attenuate - AUDIO] (Намалено - АУДИО) (страница 46).

## Пребарувач на станици

### Радио станиците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребарајте рачно.

## Репродукција

### Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на БД/ДВД не соодветствува со системот.
- Влага се кондензирала во уредот и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го уредот вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 58).

### Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.



## Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

- Избрано е продолжи со репродукцијата. Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете  $\oplus$ .

## Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

- Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
  - го отворате носачот на дискот.
  - го исклучувате уредот USB.
  - репродуцирате друга содржина.
  - го исклучувате уредот.

## Јазикот за звучниот запис/преводот или аглите не може да се сменат.

- Обидете се со користење на BD или DVD менито.
- Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на БД или ДВД коешто се репродуцира.

## Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

- Обидете се со следното:
  - 1 Извадете го дискот.
  - 2 Исклучете го системот.
  - 3 Отстранете го и повторно поврзете го USB уредот (страница 25).
  - 4 Вклучете го системот.
  - 5 Ставете БД-РОМ со BONUSVIEW/BD-LIVE.

## USB уред

### Уредот USB не се препознава.

- Обидете се со следното:
  - 1 Исклучете го системот.
  - 2 Отстранете го и повторно поврзете го уредот USB.
  - 3 Вклучете го системот.
- Осигурете се дека USB уредот е безбедно поврзан со  $\leftarrow$  (USB) портот.
- Проверете дали USB уредот или кабелот е оштетен.
- Проверете дали USB уредот е вклучен.
- Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, исклучете го и поврзете го USB-уредот директно со уредот.

## Видео преку интернет на BRAVIA

### Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

- Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.
- Квалитетот на сликата/звукот може да се промени со менување на брзината на врската. Sony препорачува брзина на врска од најмалку 2,5 Mbps за видео со стандардна дефиниција и 10 Mbps за видео со висока дефиниција.
- Сите видео записи не содржат звук.

### Сликата е мала.

- Притиснете  $\uparrow$  за да зумирате.

## „BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]) (Контрола за HDMI)

### Функцијата за [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 48).
- Ако ја смените HDMI-врската, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако снима струја, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 48).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работашто се доставува со компонентата.
  - Поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
  - Поставката на поврзаната компонента за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

## Мрежна врска

Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Проверете ги мрежната врска (страница 19) и мрежните поставки (страница 50).

## [Wireless LAN Connection] (Безжична врска)

Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Заштитена поставка за Wi-Fi (WPS)).

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали безжичниот LAN рутер е вклучен.
- Проверете ги мрежната врска (страница 19) и мрежните поставки (страница 50).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на сидот, условите на прием на радио бранови или пречките помеѓу системот (или адаптерот за безжичен LAN преку УСБ) и безжичниот LAN рутер, можното растојание за комуникација може да се скрати. Поместете го системот и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.
- Уреди што користат појас на фреквенција од 2.4 GHz, како што се микробрановата печка, Bluetooth или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го уредот подалеку од такви апарати или исклучете ги тие апарати.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран, и обидете се повторно со [Wireless Setup(built-in)]/[USB Wireless Setup] (Безжична поставка (вградена)/ (Бежична поставка за УСБ)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не се открива, изберете [Manual registration] (Рачна регистрација).

## Дискови кои се репродуцираат

Blu-ray Disc	BD-ROM <sup>1)</sup> BD-R/BD-RE <sup>2)</sup>
DVD <sup>3)</sup>	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD <sup>3)</sup>	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

<sup>1)</sup> Бидејќи спецификациите за Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

<sup>2)</sup> BD-RE: Вер. 2,1  
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)  
BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

<sup>3)</sup> CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

## Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

## Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Компактен диск (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


## Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

## Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

## Код на областа (само за БД-РОМ/ ДВД со ВИДЕО)

Системот има отпечатено код на областа на долната страна на уредот и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на областа или .

## Типови датотеки кои се репродуцираат

### Видео

Формат на датотеката	Наставки
MPEG-1 Video/PS <sup>1)5)</sup>	„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-2 Video/PS, TS <sup>1)6)</sup>	„.mts“
Xvid	„.avi“
MPEG4/AVC <sup>1)5)</sup>	„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9 <sup>1)5)</sup>	„.wmv“, „.asf“
AVCHD <sup>2)</sup>	3)5)

### Музика

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“
AAC/HE-AAC <sup>1)4)5)</sup>	„.m4a“
WMA9 Standard <sup>1)4)</sup>	„.wma“
LPCM	„.wav“

### Фотографија

Формат на датотеката	Наставки
JPEG	„.jpg“, „.jpeg“
GIF <sup>7)</sup>	„.gif“
PNG <sup>7)</sup>	„.png“
MPO <sup>8)</sup>	„.mpo“

<sup>1)</sup> Системот не репродуцира датотеки кодирани со DRM.

<sup>2)</sup> AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive) е компатибилна.

<sup>3)</sup> Системот репродуцира формат на датотеки AVCHD што се снимени преку дигитална видео камера, итн. За да гледате датотеки со формат AVCHD, дискот со AVCHD-формат на датотеки мора да е финализиран.

<sup>4)</sup> Системот не репродуцира датотеки кодирани со Lossless, итн.

<sup>5)</sup> Системот не ги репродуцира овие датотеки преку функцијата DLNA.

<sup>6)</sup> Системот репродуцира само СД-резолюција преку функцијата DLNA.

<sup>7)</sup> Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.

<sup>8)</sup> За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.

### Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на БД, ДВД, ЦД и USB-уреди:
  - до папки во 9-тиот слој, вклучително и основната папка
  - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
  - до папки во 19-тиот слој
  - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае Mass Storage Class (MSC)-уреди (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101-тастер.
- За да се избегне расипување или оштетување на податоците на USB-меморијата или другите уреди, исклучете го системот пред да ја поврзете или отстраните USB-меморијата или другите уреди.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит брзина од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видео датотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

## Поддржани аудио формати

Овој систем ги поддржува следните аудио формати.

Формат	Функција		
	„BD/DVD“	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–	–
DTS96/24	○	–	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○: Поддржан формат.

–: Неподдржан формат.

### Забелешка

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не даваат звук во случај кога аудио форматот содржи авторски права како што се Super Audio CD или DVD-Audio.
- За двоканалниот формат LPCM, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.
- За форматот LPCM 5.1ch, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.

# Спецификации

## Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално)

Преден Л/Преден Д: 78 W + 78 W со 3 оми,  
1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Преден Л/Преден Д: 100 W (по канал на  
3 оми, 1 kHz)

Сабвуфер: 200 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO (AUDIO IN) Чувствителност: 3.0 V/  
1.0 V

Влезови (дигитални)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Поддржани формати:  
LPCM 2CH (до 48 kHz),  
Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Поддржани формати:  
LPCM 5.1CH (до 48 kHz),  
LPCM 2CH (до 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

## Видео дел

Излезни VIDEO: 1 Vp-p 75 оми

## HDMI Дел

Конектор Тип А (19 пинови)

## Систем за БД/ДВД/Super Audio CD/ЦД

Систем на формат на сигнал  
NTSC/PAL

## USB Дел

Порта за USB 1/2: Тип А (За поврзување  
меморија преку USB,  
читач за мемориски  
картички, дигитален  
апарат и дигитална  
видео камера)

## LAN Дел

LAN (100) терминал 100BASE-TX Терминал

## Дел за безжичен LAN (само за BDV-NF720)

Согласност со стандарди IEEE 802.11 b/g/n  
Фреквенција и канал 2,4 GHz - 2,4835 GHz  
[CH1 -13]

## Дел на FM-пребарувач

Систем PLL кварцен дигитален  
синтисајзер

Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz  
(50 kHz чекор)

Антена (воздушна) Жичена FM-антена  
(воздушна)

Терминали за антена (воздушна)  
75 оми, небалансирано

## Звучници

### Преден (SS-TSB116) за BDV-NF720

Димензии (прибл.) 100 мм × 430 мм × 35 мм  
(ш/в/д) (за делот што  
се поставува на сид)

111 мм × 442 мм × 112 мм  
(ш/в/д) (цел звучник)

Тежина (приближно) 1.0 кг (дел поставен на  
сид)

1.1 кг (цел звучник)

### Преден (SS-TSB115) за BDV-NF620

Димензии (прибл.) 100 мм × 360 мм × 36 мм  
(ш/в/д) (за делот што  
се поставува на сид)

102 мм × 372 мм × 98 мм  
(ш/в/д) (цел звучник)

Тежина (приближно) 0.8 кг (дел поставен  
на сид)

0.9 кг (цел звучник)

### Сабвуфер (SS-WSB111)

Димензии (прибл.) 191 мм × 326 мм × 376 мм  
(ш/в/д)

Маса (прибл.) 5,6 кг

### Општо

Побарувања за напојување 220 V - 240 V AC,  
50/60 Hz

Потрошувачка на струја

BDV-NF620 Вклучено: 80 W  
Во мирување: 0.3 W  
(во /Режим на штедење  
енергија)

BDV-NF720 Вклучено: 82 W  
Во мирување: 0.3 W  
(во режим на штедење  
на струја)

Димензии (прибл.) 460 мм × 74 мм × 226 мм  
(ш/в/д без држач,  
вклучително и  
истакнатите делови)

460 мм × 148 мм × 226 мм  
(ш/в/д) (со држач и  
поврзан капак за кабел)

Маса (прибл.)

BDV-NF620 3.5 кг

BDV-NF720 3.8 кг

Дизајлот и спецификациите се подлежни на  
промена без известување.

- Потрошувачка на струја при мирување 0.3W.
- Преку 85% од ефикасноста на струјата на блокаторот на засилувачот се постигнува со целосниот дигитален засилувач, S-Master.

# Список со кодови за јазици

Правописот на јазикот соодветствува со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
		1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroeese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian		
1181	Frisian					1703	Не е одредено

## Родителска контрола/Список со кодови на области

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2254	Италија	2184	Обединето Кралство	2174	Франција
2046	Австрија	2276	Јапонија			2376	Холандија
2044	Аргентина	2092	Кина	2427	Пакистан	2219	Хонгконг
2057	Белгија	2093	Колумбија	2428	Полска	2090	Чиле
2070	Бразил	2304	Кореја	2436	Португалија	2499	Шведска
2109	Германија	2333	Луксембург	2489	Русија	2086	Швајцарија
2200	Грција	2363	Малезија	2501	Сингапур	2149	Шпанија
2115	Данска	2362	Мексико	2543	Тајван		
2248	Индија	2390	Нов Зеланд	2528	Тајланд		
2238	Индонезија	2379	Норвешка	2424	Филипини		
2239	Ирска			2165	Финска		

# Индекс

## Нумерички

3D 24

## A–Z

A/V SYNC 32

BD аудио MIX поставки 46

BD интернет врска 47

BD-LIVE 24

BONUSVIEW 24

BRAVIA Sync 36

CD 58

DLNA 27, 50

Dolby Digital 33

DTS 33

DVD 58

DVD пропорција на приказ 45

FM-режим 34

Gracenote поставки 49

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 45

HDMI-темелен приказ на бои 45

RDS 35

Remote Start (Далечински почеток) 50

SBM 45

SLEEP 38

USB 25

WEP 20

WPA2-PSK (AES) 20, 21

WPA2-PSK (TKIP) 20, 21

WPA-PSK (AES) 20, 21

WPA-PSK (TKIP) 20, 21

## A

Автоматски приказ 49

Автоматско вклучување на забава 50

Автоматско мирување 49

Ажурирање 44

Аудио ДРЦ 46

Аудио излез 46

Аудио поставки 46

## B

БД/ДВД-РОМ 1080/24p излез 45

## D

Далечински сензор 48

Далечински управувач 12

Дијагностика на мрежната врска 50

Дискови што се репродуцираат 58

## Z

Забрана за деца 38

Заден панел 11

Заштитник на екранот 49

Звучен ефект 46

## I

Излез за ДВД-РОМ 24p 45

Излезен видео формат 45

Излезна поставка за 3D 44

Интернет-поставки 50

Информации за лиценцата на софтверот 49

Информации за репродукција 25

Информации за системот 49

## J

Јазик за аудио 47

Јазик за превод 47

Јазик за приказ на екранот 48

Јазик на менито за БД/ДВД 47

## K

Канал за враќање на аудиото 48

Канали на репродукција на ЦД со супераудио 48

Код на областа 59

Код на областа за родителска контрола 47

Контрола за HDMI 36, 48

Контрола за пристап на изведувач 50

## L

Лесни мрежни поставки 51

Лесни првични поставки 51

Лесно поставување 21, 51

Лозинка 47

## M

Мрежни поставки 50

Мрежно ажурирање 44

## N

Намалено - АУДИО 46

Непроценето интернет видео 47

## O

Осветлување/Екран 48

## P

Погон за зачувување енергија 49

Постави лични информации 51

Поставка за големина на екранот во 3D 44

Поставки за гледање БД/ДВД 47

Поставки за звучниците, 46

Ниво 37

Поставки за музика 48

Поставки за надворешни влезови 49

Поставки за родителска контрола 47

Поставки за серверот за поврзување 50

Поставки на екранот 44

Поставки на звучниците  
Растојание 37

Поставки на изведувач 50

Преден панел 10

Претходно поставен режим 44

Приказ на предниот панел 11

Приказ на слајдови 31

## **P**

- Регистрација на далечински уред за медиуми 50
- Регистрирани далечински уреди за медиуми 50
- Режим за брз почеток 49
- Режим на видеоконверзија 45
- Режим на пауза 46
- Ресетирај на фабрички стандардни поставки 51
- Ресетирање 51
- Родителска контрола за БД 47
- Родителска контрола за видео преку интернет 47
- Родителска контрола за ДВД 47

## **C**

- Сложен преносен звук 33
- Слој на репродукција на ЦД со супераудио 48
- Слој на репродуцирање на BD хибриден диск 47
- Содржина од интернет 27
- Список со кодови на јазици 62

## **T**

- Тест тон 37
- Тип на телевизор 44

## **Y**

- Упатство за поставка на далечинскиот управувач 44

## **Φ**

- Формат на екранот 44





Софтверот на овој систем може да се ажурира во иднина. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:  
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

За потрошувачите во други земји/региони:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

**AVCHD™**  
3D/Progressive

**MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER**

**Blu-ray  
3D™**

**DLNA™  
CERTIFIED™**

**gracenote.**

**R-D-S**

**HDMI**

**BD-LIVE™**

**DVD  
VIDEO**

**Blu-ray Disc™**



**SUPER AUDIO CD**

**COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO**

**DOLBY  
TRUEHD  
DIGITAL PLUS**



**dts-HD®**

**Java  
POWERED**

<http://www.sony.net/>



\* 4 4 1 8 1 4 7 1 1 \* (1)